

ПРАВЕН ФАКУЛЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ - СКОПЈЕ
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021/22
8.2.2022-11.2.2022

ден	датум	Амф.2 - макс. 46 студенти	Амф.3 - макс. 46 студенти	Амф.4 - макс. 28 студенти	Амф.5 - макс. 20 студенти	Амф.6 - макс. 16 студенти	Амф.7 - макс. 23 студенти	Амф.8 - макс. 24 студенти	Амф.9 - макс. 20 студенти	Пред.4 - макс. 16 студенти	Амф.10 - макс. 20 студенти (усно)	Мал Амф.1 - макс. 8 студенти (усно)	Мал Амф. 2 - макс. 8 студенти (усно)	Кабинет/Online	Кабинет/Online	Кабинет/Online
вторник	8-Feb	09.00 - 11.00	Филозофија на правото - Проф. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Политички систем (2 група) - правни студии проф. д-р Рената Дескоска и проф. д-р Јелена Трајковска-Христова (електронски усно) и Човекови права новинарство електронски усно	Трудово право - Проф. д-р Лазар Јовевски	Политички систем (1 група) -	Трудово право - Проф. д-р Александар Ристовски	Историја на право - (3 група), Совр. макс. историја а.нг. проф. д-р Докмановиќ - усмено MS Teams	ГПП - од 10-12 часот - проф. д-р Зороска Камилоска, проф. д-р Ракочевиќ, електронски преку Microsoft Teams, за начинот на полагање, ќе бидете дополнително известени		Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, online полагање - Microsoft Teams)		Ој, Пос - Јавна администрација	Институти на јавното и приватното право (проф. д-р Родна Живковска, проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	
		12.00 - 14.00		Политички систем (2 група) - правни студии (писмено полагање во живо)	Трудово право - Проф. д-р Лазар Јовевски	Политички систем (1 група) -	Трудово право - Проф. д-р Александар Ристовски	Историја на правото (3 група), проф. Гризозусмено, Microsoft Teams	Парнично право, Бонитарично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Сечајна постапка, ГПП на ЕУ кај проф. д-р Зороска Камилоска и проф. д-р Ракочевиќ, електронски усно преку Microsoft Teams	Вовед во наука за политика (групи на македонски и англиски јазик) и изборни / опционни предмети кај проф. д-р Ирена Рајчиновска Пандева - Microsoft Teams / усно	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	НС - Европски интеграции	Ој - ИКТ и односи со јавноста	Лично право (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	
		15.00 - 17.00	Филозофија на правото - проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Политички систем (2 група) - правни студии (писмено полагање во живо)	Трудово право - Проф. д-р Лазар Јовевски	Политички систем (1 група) -	Трудово право - Проф. д-р Александар Ристовски	ГП - примена програма ГП/СП (писмено/online полагање - Microsoft Teams)	Историја на правото (1 група)	Пос - Современа македонска историја		Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, усно полагање)		НС - Теории на новинарството (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ	Пос - Јавно мислење и масовни комуникации (електронски)
среда	9-Feb	09.00 - 11.00	Вовед во правото - сите студии кај Проф. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено Сите испити од мастер студии кај проф. д-р Тони Дескоски (во живо писмено)	МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Уставно право - Група 1	НС - Современа европска и македонска историја	Облигационо право (Ј. Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравев) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Ој - Политички систем - проф. д-р Тања Каранамиева Јовановска и проф. д-р Александар Спасеноски (во живо усно полагање)	Ој - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ	Пос - Политички партии и интересни групи - Проф. д-р Каранамиева (електронско полагање - Microsoft Teams) Пос - Политички партии и интересовни групи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеноски (во живо усно полагање)	Административно право (on-line на Microsoft Teams) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет		Криминалогија, Пенологија, Социјална патологија, Виктимологија, проф. Александра Груевска Дракулевски (Microsoft Teams)		
		12.00 - 14.00		МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Уставно право (група 2 и група 3) и Конституционализам Проф. д-р Рената Дескоска и Проф. д-р Јелена Трајковска-Христова (електронски-усно - Microsoft Teams)	Уставно право - Група 1	НС - Реторика	Облигационо право (Ј. Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравев) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Ој - Политички систем - проф. д-р Тања Каранамиева Јовановска и проф. д-р Александар Спасеноски (во живо усно полагање)	Ој - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ	Пос - Политичка филозофија (писмено полагање во живо)	Ој - Теорија на односи со јавноста	Локална самоуправа online на Ms. Teams	Ој, Пос, НС - Меѓународни политички односи (електронски)	Вовед во право на ЕУ (проф. д-р Илина Ценецска, онлајн на Teams)

		15.00 - 17.00	Вовед во правото - сите студии кај Проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)				Уставно право - Група 1	НС - Политички систем	Облигационо право (Ј.Дабовик, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	ОЈ - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик	ОЈ - Јавно Мислење	НС - Јавно мислење	ОЈ - Социопсихолошки аспекти на ОЈ	НС - Теории на новинарството (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик	Договорно право, Право на интелектуална сопственост, Општо право, Попросувачко право, Конкурентско право (Ј.Дабовик, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Стварно право (проф. д-р Тина Пржека, online полагање - Microsoft Teams)
четврток	10-Feb	09.00-11.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик (во живо писмено)	Семејно право и наследно право	Трговско право(писмено, во амфитеатар)	Трговско право(писмено, во амфитеатар)	Римско право (Проф. д-р Г. Наумовски, Проф. д-р Е. Кранли-Бајрам-електронски)	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Мундзиски	Пос - Политички систем	Граѓанско право - применета програма	НС - Човекови права во РСМ	ОЈ - Маркетинг, НС - Применета економика, Пос - Економски систем и економска политика - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams,	Финансово право - проф. Пендовска Стојкова, проф. Зафировски, доц. Нешовска Косева online УСМЕНО преку Microsoft Teams	Пос - Применета политика (електронски)	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	
		12.00 - 14.00	Социологија на правото	Семејно право и наследно право			Пос - Политички теории (писмено полагање во живо)	НС - Современа историја	Пос - Политички систем	ОЈ - Европска интеграција на РСМ		НС - Комуникологија	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафировски, доц. Нешовска Косева online УСМЕНО преку Microsoft Teams	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	
		15.00 - 17.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик (во живо писмено)	Семејно право и наследно право			НС - Слобода на изразување	НС - Новинарски жанрови (во живо усно)		Пос - Цивилно општество (писмено полагање во живо)		Пос - Современи политички теории на Ms. Teams	ОЈ - Основи на менаџмент	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафировски, доц. Нешовска Косева online УСМЕНО преку Microsoft Teams	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, online полагање - Microsoft Teams)
		09.00-11.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политика економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, Шалкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	КПП - проф. Калаџиева - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM, проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM, Испитите од Мастер студите по казно право кај професорите Калаџиева, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП. Основни институти на јавно и приватно право - проф. Мисоски	МП - 1 група (Microsoft Teams, усно)	МП - 2 група (Microsoft Teams, усно)	Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма (писмено во амфитеатар)	Применета економика - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams	ОЈ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	ОЈ - Современи политички системи - (писмено полагање во живо)	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	НС - Медиумите и глобализација (во живо усно) та	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	Казнено право (online, усно)	Право на друштва - 1 група	Право на друштва - 2 група

пленок	11-Feb	12.00 - 14.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Стојков, проф. Шалкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	КПП - проф. Калајчиев - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Казнено право кај професорите Калајчиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП. Основни институти на јавно и приватно право - проф. Мисоски	МП - 1 група (Microsoft Teams, усно)	МП - 2 група (Microsoft Teams, усно) Англиски јазик (ОЈ и Правни студии) кај проф. д-р Зорница Трајкова (писмено, физичко присуство)	Сите предмети на мастер кај проф. д-р Владимир Божиновски, online на Ms. Teams	Применета економика - проф. д-р В. Узунов и проф. д-р Б. Петровска, online, Microsoft Teams	НС - Македонски јазик и новинарска стилистика во живо (писмено) ОЈ - Современи политички системи - (писмено полагање во живо) Локална самоуправа	НС - Јавна администрација	Меѓународно договорно право, Право на внатрешен пазар на ЕУ НС - Основни институти на јавно и приватно право	Проф. д-р Ристовска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)	Казнено право (online, усно)	Проф. д-р Рената Дескоска, изборни и опциони предмети, предмети од мастер студии, електронски	Проф. д-р Каракамишева - Изборни, опциони предмети на мастер студии (електронско полагање - Microsoft Teams)	КАЗНЕНО ПРАВО – ПОСЕБЕН ДЕЛ, 7ми сем. КОМПАРАТИВНО КАЗНЕНО МАТ. ПРАВО, 9ти сем МЕДИЦИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО, 9ти сем. МАСТЕР КАЗНЕНО, ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. ДЕАНСКОСКА – усно на Ms. Teams
		15.00 - 17.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Стојков, проф. Шалкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)		НС, ПоС - Англиски јазик, онлајн полагање во 17:30 часот, студентите задолжително да ја контактираат професорката			Стеварно право 2, Земјино-нинено право (проф. д-р Родна Живковска, online полагање - Microsoft Teams) ОЈ - Односи со медиуми	Земјоделско право (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	ПоС - Меѓународно право (мк. и англ. група) - електронски усно	ПоС - Политичка социологија	Казнено право (online, усно)	Сите изборни и опциони предмети кај А. Чупеска на Ms. Teams			